



Дневна хемеротека за 14.04.2016г.

МИА - Договор за изградба на дел на фекалната канализација во село Слупчане

ЧЕТВРТОК, 14 АПРИЛ 2016, 09:32:18



Договор за изградба на дел од фекалната канализација во село Слупчане

среда, 13 април 2016 15:31



Скопје, 13 април 2016 (МИА) - Договор за кофинансирање на проектот за изградба на дел од фекалната канализација во село Слупчане денеска потпишаа министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и градоначалникот на општина Липково, Садула Дураку.

Договорот, според министерот Амети, претставува подобрување на животната средина во населеното место Слупчане, Општина Липково, како и продолжување на добрата соработка која Министерството ја има со локалните самоуправи.

- Во изминатиов период Министерството интензивно работеше во делот на изградба на водоснабдителните и канализациски системи. Нашата заложба е да ги заокружime започнатите проекти во функционални целини со кои трајно ќе се подобрат основните инфраструктурни потреби на жителите на територијата на целата држава. На тој начин ќе влијаеме на подобрување на условите за живот и подобрување на здравјето и заштита на животната средина, истакна Амети.

Појасни дека проектот ќе се реализира по пат на кофинансирање, а вкупната вредност изнесува шест милиони денари за чија реализација Министерството одвојува 3 милиони денари и исто толку Општина Липково.

Рокот за изградба на фекалната канализација во Слупчане е 12 месеци. **бк/паг/15:31**

**Пресекоот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот. Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



Zhurnal - [Marrëveshje për ndërtimin e një pjese të kanalizimit të ujërave të zeza në fshatin Sllupčan](#)



Marrëveshje për ndërtimin e një pjese të kanalizimit të ujërave të zeza në fshatin Sllupčan

Shkup, 13 prill - Marrëveshje për bashkëfinancimin e projektit për ndërtimin e një pjese të kanalizimit të ujërave të zeza në fshatin Sllupčan sot nënshkruan ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti dhe kryetari i komunës së Likovës, Sadulla Duraku.

Marrëveshja sipas ministrit Ameti, paraqet përmirësim të mjedisit jetësor në vendin e banuar Sllupčan, komuna e Likovës, si dhe vazhdim i bashkëpunimit të mirë të cilin Ministria e ka me vetëqeverisjen lokale.

"Në periudhën e fundit, Ministria intensivisht ka punuar në pjesën e ndërtimit të furnizimit të ujit dhe sistemet e kanalizimit. Angazhimi ynë është që t'i rumbullaksojmë projektet e filluara në tërësi funksionale, e të cilat përjetësisht do të përmirësohen nevojat themelore infrastrukturore të banorëve në territorin e tërë shtetit. Në këtë mënyrë do të ndikojmë në përmirësimin e kushteve për këtë dhe përmirësimin e shëndetit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor", theksoi Ameti.

Ai tha se projekti do të realizohet në rrugën e bashkëfinancimit, ndërsa shuma e përgjithshme arrin gjashtë milionë denarë për realizimin e të cilit Ministria ndan tre milionë denarë dhe po aq edhe Komuna e Likovës.

Afati për ndërtimin e kanalizimit të ujërave të zeza në Sllupčan është 12 muaj.

**Пресеког на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часог.
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



IliriaNews - [U nënshkrua marrëveshja për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në f.Sllupçan](#)



U nënshkrua marrëveshja për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në f.Sllupçan

🕒 April 13, 2016 📌 Lajme 💬 0 👁 35



Sot ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti dhe kryetari i komunës së Likovës Sadulla Duraku, e nënshkruajtën marrëveshjen për bashkëfinacimin e projektit:

“Ndërtimi i një pjese të rrjetit të kanalizimit në v.b Sllupçan, k. e Likovës”. Me ndërtimin e pjesëve të rrjetit të kanalizimit, sipas fjalëve të ministrit Ameti, do të sigurohet infrastruktura themelore e nevojshme jo vetëm për një jetesë më cilësore të banorëve të kësaj komune por edhe për një mbrojtje më të mirë të mjedisit jetësor.

Ky projekt është me vlerë prej 6 milionë denarë prej të cilave Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor siguroi 3 milionë denarë.

I njëjti duhet që të përfundojë në afat prej 12 muajve.



Aktuale.mk - [Ameti-Duraku: Marrëveshje për rrjetin e kanalizimit në Sllupçan](#)



AMETI- DURAKU: Marrëveshje për rrjetin e kanalizimit në Sllupçan (FOTO)

on: 13/04/2016 In: Aktuale, Maqedoni

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ameti dhe kryetari i komunës së Likovës Sadulla Duraku sot nënshkruan marrëveshjen për bashkëfinancimin e projektit: “Ndërtimi i një pjese të rrjetit të kanalizimit në Sllupçan, komuna e Likovës”. Me ndërtimin e pjesëve të rrjetit të kanalizimit, sipas fjalëve të ministrit Ameti, do të sigurohet infrastruktura themelore e nevojshme jo vetëm për një jetesë më cilësore të banorëve të kësaj komune por edhe për një mbrojtje më të mirë të mjedisit jetësor.

Ky projekt është me vlerë prej 6 milionë denarë prej të cilave Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor siguroi 3 milionë denarë. I njëjti duhet që të përfundojë në afat prej 12 muajve.



МИА - Договор со УНДП за извештај за климатски промени

ЧЕТВРТОК, 14 АПРИЛ 2016, 09:35:20

МИА
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕР

Насловна

Екологија

Договор со УНДП за извештај за климатски промени

Договор со УНДП за извештај за климатски промени

четврток, 14 април 2016 07:50



Скопје, 14 април 2016 (МИА) - Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон.

Вредноста на проектот е 352 илјади долари. Активностите ќе се спроведуваат во наредните две години. лв/бак/07:50



Сител - [Договор со УНДП за извештај за климатски промени](#)



Договор со УНДП за извештај за климатски промени

Tweet G+ 0



Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон.

Вредноста на проектот е 352 илјади долари. Активностите ќе се спроведуваат во наредните две години.



Канал5 - Договор со УНДП за извештај за климатски промени

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон.

Курир - Договор со УНДП за извештај за климатски промени

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон.

ТВ21 - Договор со УНДП за извештај за климатски промени

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон.

A1 Он - Договор со УНДП за извештај за климатски промени

Договор за изработка на Втор ревидиран извештај за климатски промени ќе потпишат денеска министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети и постојниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Винтон.



MIA - Marrëveshje me UNDP-në për raportin për ndryshimet klimatike

E ENJTE, 14 PRILL 2016, 10:23:12

MIA
AGJENCIA INFORMATIVE E MAQEDONISË



АЖУРИРАЈ ГИ
ТВОИТЕ ПОДАТОЦИ

BALLINA

MAQEDONI

BOTË

EKONOMI

KULTURË

SPORT

INFO SERVICE

MU

Ballina

Ekologji

Marrëveshje me UNDP-në për raportin për ndryshimet klimatike

Marrëveshje me UNDP-në për raportin për ndryshimet klimatike

Препорачај 0

E enjte, 14 Prill 2016 2016-04-14 8:01:02.PD 8:1



Shkup, 14 prill 2016 (MIA) - Marrëveshje për hartimin e Raportit të dytë të rishikuar për ndryshimet klimatike do të nënshkruajnë sot ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Bashkim Ademi dhe përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së në Maqedoni Luiza Vinton.

Vlera e projektit është 352.000 dollarë. Aktivitetet do të zbatohen në dy vitet e ardhshme.
fb/mp/07:53